

nextsense вработува

БИЗНИС АНАЛИТИЧАР

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

Позицијата помлад бизнис аналитичар е задолжена дефинирање и утврдување на функционалната и нефункционална спецификација со елаборирање на техничките аспекти и имплементациската структура. Учествува во процесот за анализа и поддршка во текот на развој и поставување на решението и соработува со останатите бизнис аналитичари, тимот за развој на софтвер и осигурување на квалитет.



ТЕХНИЧКИ ОДГОВОРНОСТИ



- Дефинирање на барања за систем (јасни, еднозначни, едноставни и комплетни)
- Подготовка на прашалник за интервју со корисници (насоки за дефинирање на барања за систем), со цел да се добијат недвосмислени и јасни одговори од корисници
- Истражување на слични решенија, претходни системи, и/или анализа на дефинирани бизнис процеси, и истражување на дополнителна документација
- Исцртување на workflow дијаграм за процеси во систем
- Комуникација и пренос на знаење за функционалностите кои се потребни на системот на тимот за развој на софтвер и тимот за контрола на квалитет
- Подготовка на презентација ppt и демо на системи
- Пишување на целокупна функционална спецификација каде се дефинирани барањата за системот на начин разбирлив за крајни корисници, тимот за развој и тимот за контрола на квалитет

ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА



- Познавање на процесот и методологиите за развој на софтвер
- Познавање и користење на Unified Modeling Language (UML)
- Одлично познавање на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio, Outlook)
- Аналитичко размислување на барањата, потенцијалните проблеми, и решенија
- Адаптабилно техничко знаење и можност за извршување на повеќе задачи во исто време
- Чувство за тимска работа
- Добри пишани и вербално комуникациски способности
- Вештини за решавање на проблеми и критично размислување
- Разбирање на концепти на софтверска архитектура, што вклучува и го опишува еден систем
- Одлично познавање на Англиски јазик (пишување и вербална комуникација)
- Развој на генерални и детални спецификации за дизајн
- Навремено известување и дејствување проактивно со цел намалување на ризиците во софтверските решенија
- Високо образование во областа на техничките факултети (ФЕИТ, ФИНКИ, ПМФ, УГД и др.)



Партизански Одреди 62, 1000, Скопје, Македонија
ТЕЛ: (+389 2) 3075 111 ; FAKS (+389 2) 3075 333

www.nextsense.com